

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 22.08.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 108565 и 108563 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за телекомуникации НЕОТЕЛ увоз - извоз Скопје, со адреса ул. Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје на негово барање.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви: 108565 и 108563 на Друштво за телекомуникации НЕОТЕЛ увоз - извоз Скопје, со адреса ул. Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје На 20.08.2018 год. Друштво за телекомуникации НЕОТЕЛ увоз - извоз Скопје, со адреса ул. Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број Уп1-бр.0802-791.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став (1), алинеја 5, а во врска со член 147 став (1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-791
Скопје, 23-08-2018

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

